


УПАТСТВО ЗА БРЗА НАРАЧКА

Покрај можноста за нарачка на [нашата online продавница](#), Ви нудиме можност за брза нарачка преку оваа апликација. Ве молиме внимателно пополнувајте ја формата со точни податоци како не би дошло до забуна.



БРЗО



ЛЕСНО



БЕЗБЕДНО

ЧЕКОР 1: Пристап до апликацијата: <http://novomak.com/naracka/>

ЧЕКОР 2: Пополнете ги Вашите лични податоци за контакт, како и начинот на кој сакате да бидете исконтактирани.

БРЗА НАРАЧКА - НОВОМАК

- Сакам да ме исконтактирате по e-mail
 Сакам да ме исконтактирате по телефон

ЧЕКОР 3: Внимателно внесете ја шифрата на продуктите кои сакате да ги нарачате, како и потребната количина од истите.

Каде можам да ги видам шифрите?



отвори каталог



отвори e-shop

ЧЕКОР 4: Доколку имате потреба од потврда за примената нарачка или прашање поврзано со нарачката внесете го коментарот во полето за коментари.

Коментар за нарачката

ЧЕКОР 5: За да платите online селектирајте го копчето **САКАМ ДА ПЛАТАМ ON-LINE**. Плаќањето може да се изврши и при превземање на робата по Карго или подигнување на истата од салон.

Сакам да платам online

Доколку одберете плаќање Online ќе добиете дополнителен линк за наплата

При избор за online плаќање ќе Ви стигне линк на телефон или e-mail (во согласност со Вашето барање од чекор 2) каде ќе имате преглед на нарачаните продукти и сумата која треба да се уплати. Уплатата се извршува преку с-рау и истата може да биде од било која банка и било која картичка.

УПЛАТА ПО ДОКУМЕНТ

Ставка	Шифра	Опис	Кол.	Сума со ДДВ
1	401065	Nesu Детска рачка, бела/портокалова со дезен-дрво, Ф50mm	1.00	86.00 ден.
Вкупно				86.00 ден.

Изврши уплата

ЧЕКОР 5: Го одбирате начинот на превземање на робата.

Доколку одберете да ја подигнете робата од салон потребно е да селектирате на кој датум ќе дојдете по неа, како истата би била спремна за подигнување во магацин.

Доколку одберете да ја подигнете по Карго, Ве молиме внесете ги личните податоци за превземање внимателно и точно, како би ја добиле робата навремено.

Ве молиме одберете го начинот на подигнување на нарачката

Подигнување на нарачка од салон Транспорт по Карго

Изберете време на подигање на материјалите:

НАПОМЕНА: Доколку сакате да ја превземете Вашата роба од салон и истата да е спремна во терминот кој сте го назначиле потребно е да биде извршена предходна уплата - online или на фактура.



За помош може да не побарате на +389 2 2461-664 од понеделник до петок 08:00 до 19:00 и сабота од 08:00 до 15:00